



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни изданија 101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31

Среда, 20 ноември 1963

БЕЛГРАД

БРОЈ 46

ГОД. XIX

Цена на овој број е 30.— дин. — Претплата за 1963 година изнесува 2.300.— дин., а за странство 3.300 динари. — Редакција: Улица Јована Ристик'а бр. 1. Пошт. факс 226.— Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671

644.

Врз основа на членот 12 од Законот за сојузните органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56, 44/60 и 22/62) и членот 199 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59, 23/61, 52/61, 28/62, 53/62 и 13/63), Сојузниот секретаријат за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ КАЈ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО НА КОИ СЕ УПЛАТУВААТ ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ПРИХОДИ НА БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ

1. Во Наредбата за сметките кај Службата на општественото книговодство на кои се уплатуваат одделни видови приходи на буџетите и фондовите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/63 и 11/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63) во одделот I во точката 1 одредбата бр. 216 се брише.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4-13652/4

12 ноември 1963 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

645.

Врз основа на чл. 24 и 88 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57), Сојузниот секретаријат за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА НАПЛАТА НА ДАНОКОТ И НА ДРУГИ ПРИХОДИ ПРИ ИСПЛАТАТА НА СМЕТКИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

1. Во Наредбата за наплата на данокот и на други приходи при исплатата на сметките на граѓаните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58, 22/59, 44/60 и 23/62) во точката IV став 6 зборовите: „за даночните обврзници што според точката 1 под 1 од Наредбата за условите и роковите за отворање жиро-сметки на граѓаните што остваруваат приходи од државни органи и општествени правни лица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/62)“ се заменуваат со зборовите: „За даночните обврзници што според точката 1 под 1 во врска со точката 2 од Наредбата за условите и роковите за отворање жиро-сметка на граѓаните што остваруваат приходи од државни органи и општествени правни лица и за начинот на плаќање со средствата на таа сметка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/63)“.

Во ставот 8 на крајот по зборовите: „исплатителот на сметката“ се додаваат зборовите: „во рок од 7 дена од денот на исплатата (ликвидирањето) на сметката“.

2. Во точката X став 1 под 3 точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова одредба под 4, која гласи:

„4) ако во рок од 7 дена не ѝ достави на банката свој налог за исплата на бруто износот на примањето во корист на жиро-сметката на даночниот обврзник и вирмански налози на даночниот обврзник.“

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6-17132/1

8 ноември 1963 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

646.

Врз основа на членот 3 точка 3 и членот 21 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот завод за статистика („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57 и 12/60) и точката 1 под 2 од Одлуката за планот на статистичките истражувања за 1963 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/62), Сојузниот завод за статистика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ АНКЕТА ЗА ЛИЧНАТА ПОТРОШУВАЧКА

1. Од 10 до 25 декември 1963 година ќе се спроведе анкета за личната потрошувачка на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Анкетата за личната потрошувачка се спроведува заради добивање податоци за обемот и структурата на личната потрошувачка во 1963 година, како и за другите елементи важни за животниот стандард на семецките и повеќечлените домаќинства.

2. Анкетата за личната потрошувачка треба да обезбеди податоци:

1) за составот и другите демографски карактеристики на анкетираниите домаќинства;

2) за станбените услови и снабденоста на домаќинствата со поважни потрошни добра;

3) за височината и видот на употребените средства — животни трошоци и други расходи (купување за готови пари, купување со средства од кредити, натурална потрошувачка);

4) за количините на потрошените прехранбени продукти (купени и од сопствено земјоделско производство) и за количините на набавените индустриски производи;

5) за височината и изворите на расположивите средства (парични и натурални, со средствата од кредити и др.).

3. Единица на анкетирање според ова решение е семејство определено семејство или повеќечлено домаќинство.

Како домаќинство, во смисла на ова решение, се смета: а) семејство кој живее, троши и се храни само-

стојно и б) заедница на лица чии членови заедно живеат, се хранат и заеднички ги трошати остварените приходи. Во членови на домаќинството се вбројуваат и лица што не се членови на фамилија, но работат се хранат и живеат во иста куќна заедница (куќни помошнички и постојани работници во приватни земјоделски стопанства).

4. Во спроведувањето на анкетата за личната потрошувачка учествуваат:

1) Сојузниот завод за статистика;

2) републичките заводи за статистика, заводите за статистика на автономните покраини, околиците и општините;

3) инструктори;

4) анкетари;

5) контролори.

5. Околицките заводи за статистика ќе им предложат на претседателите на околицките и општинските собранија да именуваат потребан број лица за извршување на анкетата за личната потрошувачка, и то според упатствата на Сојузниот завод за статистика.

6. Податоците добиени со анкетата за личната потрошувачка ќе служат исклучиво за статистичка обработка и не смеат да се употребуваат за други цели.

Анкетарите, контролорите и други лица што учествуваат во спроведувањето на анкетата, се должни да го чуваат како службена тајна сето што ќе го узнаат при спроведувањето на анкетата.

7. Членовите на домаќинството што ќе бидат анкетирани се должни, во смисла на членот 21 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот завод за статистика, да дадат потполни и вистинити податоци за сè што се бара во анкетните прашалници.

8. Упатствата и прашалниците за спроведување на анкетата за личната потрошувачка ќе ги пропише Сојузниот завод за статистика.

9. Трошоците за спроведување на анкетата за личната потрошувачка паѓаат на товар на претметката на приходите и расходите на Сојузниот завод за статистика за 1963 година.

10. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 95-8108/1

7 ноември 1963 година

Белград

Заменик директор,

Ибрахим Јатифиќ, с. р.

647.

Врз основа на членот 82 точка 7 и членот 95 точка 4 од Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/60 и 16/61), Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони до-несува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОДАЖБА НА ВТОРА СЕРИЈА ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ СО МОТИВИ НА УМЕТНОСТА ВО ЈУГОСЛАВИЈА НИЗ БЕКОВИ ПО ПОВОД ДЕНОТ НА РЕПУБЛИКАТА 1963 ГОДИНА

По повод Денот на Републиката 1963 година ќе се пушти во продажба на 28 ноември 1963 година втора серија пригодни поштенски марки со мотиви на уметноста во Југославија низ векови.

Серијата на овие марки има шест вредности со следниве мотиви:

1) од 25 динари, стилизирана релјефна претстава на човек на стеќак (камен гроб) од Радимље, Херцеговина (XIII до XV век);

2) од 30 динари, детаљ од пластиката на вратата на катедралата во Сплит (XIII век);

3) од 50 динари, детаљ од фреска во кавалата на црквата во Берам, Истра (XV век);

4) од 65 динари, Арханѓел Михаило од палата на Доминиканскиот манастир во Дубровник (XV век);

5) од 100 динари, фигура од барокната фонтана во Љубљана (XVIII век);

6) од 150 динари, лик на бискупот Еуфразие, детаљ од мозаикот од базиликата во Пореч, Истра (VI век).

Марките од 25 и 100 динари се трибојни, а другите марки се четирибојни, вклучително златната бронза на сите марки.

На сите марки е отпечатен натписот: „Југославија“, и тоа со кирилица на марките од 25, 65 и 150 динари, а со латиница на марките од 30, 50 и 100 динари. Ознаката на вредноста на марката и годината „1963“ се отпечатени во разни агли на марките.

Овие марки ќе се продаваат во сите поголеми пошти, а за франкирање поштенски пратки ќе важат од 29 ноември 1963 година до 28 ноември 1964 година.

Бр. 01-3031/1

24 октомври 1963 година

Белград

Заедница на Југословенските пошти, телеграфи и телефони

Генерален директор,
Првослав Васиљевиќ, с. р.

648.

Врз основа на членот 82 точка 7 и членот 95 точка 4 од Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/60 и 16/61), Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони до-несува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОДАЖБА НА ПЕТТА СЕРИЈА ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ ВО СПОМЕН НА ЗАСЛУЖНИ ЛУЃЕ ОД ЈУГОСЛОВЕНСКОТО КУЛТУРНО МИНАТО

На 10 декември 1963 година ќе се пушти во продажба серија на пригодни поштенски марки во спомен на заслужни луѓе од југословенското културно минато Серијата на овие марки има пет вредности, и тоа:

1) од 25 динари, со лик на Доситеј Обрадовиќ (1742—1811), писател и просветител;

2) од 30 динари, со лик на Вук Стефановиќ Караџиќ (1787—1864), реформатор на српскиот јазик и правопис;

3) од 50 динари, со лик на Франц Миклошиќ (1813—1891), филолог и славист;

4) од 65 динари, со лик на Људевит Гај (1809—1872), книжевно-политички работник;

5) од 100 динари, со лик на Петар Петровиќ Ње-гош (1813—1851), државник и поет.

Сите марки се во црна боја на тонирана хартија во светли нијанси од разни бои, без бел раб.

На секоја од овие марки под сликата е вртан натписот: „Југославија“, и тоа со кирилица на марките од 25, 30 и 100 динари, а со латиница на марките од 50 и 65 динари. На долниот раб од секоја марка е означена вредноста на марката, а над сликата е напишано името на заслужната личност со годините на раѓањето и смртта.

Овие марки ќе се продаваат во сите поголеми пошти, а за франкирање поштенски пратки ќе важат неограничено време.

Бр. 01-3603/1

13 ноември 1963 година

Белград

Заедница на Југословенските пошти, телеграфи и телефони

Генерален директор,
Првослав Васиљевиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за определување височината на надоместоците што се плаќаат за друмски моторни возила, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/63, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ЗА ДРУМСКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА

Во точката 1 под 1 под а) алинеја 4 наместо бројот: „215.000“ треба да стои бројот: „205.000“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 26 октомври 1963 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Упатството за спроведување на Одлуката за определување височината на надоместоците што се плаќаат за друмски моторни возила, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/63, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ЗА ДРУМСКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА

Во точката 6 став 1 наместо зборовите: „комуналната банка“ треба да стои зборот: „банката“.

Од Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски, Белград, 1 ноември 1963 година.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а по предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СФРЈ ВО АВСТРИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СФРЈ ВО АВСТРИЈА

I

Се отповикува

Иво Сарајкиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Австрија.

II

Се назначува

Вјекослав Прпиќ, досегашен ополномоштен министер во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Австрија.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 29

28 октомври 1963 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Потпретседател на Републиката,
Александар Ранковиќ, с. р.

Претседателот на Републиката врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а по предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА СФРЈ ВО ИСЛАНД И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА СФРЈ ВО ИСЛАНД

I

Се отповикува

Душан Благојевиќ од должноста на извонреден пратеник и ополномоштен министер на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Исланд.

II

Се назначува

Стана Томашевиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Норвешка, за извонреден пратеник и ополномоштен министер на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Исланд, со седиште во Осло.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 30

28 октомври 1963 година
Белград

Го заменува

Претседателот на Републиката
Потпретседател на Републиката,
Александар Ранковиќ, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За помошник на сојузниот секретар во Сојузниот извршен совет се назначува др Милан Куковиќ, началник на катедра на Вишата управна школа за внатрешни работи.

Б. бр. 144

6 ноември 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За државен потсекретар во Сојузниот извршен совет се назначува Анте Новак, порано директор на Сојузниот завод за статистика.

Б. бр. 141

6 ноември 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДРЖАВЕН
СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За помошник државен секретар за надворешни работи се назначува Иво Сарајчиќ, амбасадор во истиот Државен секретаријат.

Б. бр. 140
8 ноември 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПРАВОСУДСТВО

За помошник секретар во Сојузниот секретаријат за правосудство се назначува Славко Кухар, советник во истиот секретаријат.

Б. бр. 136
6 ноември 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК СЕКРЕТАР
ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШ-
НА ТРГОВИЈА

Се разрешува од должноста помошник секретар во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија Никола Шушњар, поради одење на друга должност во СР Хрватска.

Б. бр. 145
18 ноември 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА
ТРГОВИЈА

За помошник секретар во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија се назначува Маријан

Цуцулиќ, досегашен директор на претпријатието „Катран“ во Загреб.

Б. бр. 138
6 ноември 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА

За помошник секретар во Сојузниот секретаријат за индустрија се назначува инж. Војислав Бабиќ, директор на Здружението „Прогрес-инвест“ во Белград.

Б. бр. 137
6 ноември 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ
ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ

За директор во Сојузниот завод за стопанско планирање се назначува Милован Марковиќ, досегашен помошник секретар во Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство.

Б. бр. 139
6 ноември 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна
644. Наредба за измена на Наредбата за сметките кај Службата на општественото книговодство на кои се уплатуваат одделни видови приходи на буџетите и фондовите	871
645. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за наплата на данокот и на други приходи при исплатата на сметките на граѓаните	871
646. Решение за спроведување анкета за личната потрошувачка	871
647. Решение за пуштање во продажба на втора серија пригодни поштенски марки со мотиви на уметноста во Југославија низ векови по повод Денот на Републиката 1963 година	872
648. Решение за пуштање во продажба на петта серија пригодни поштенски марки во спомен на заслужни луѓе од југословенското културно минато	872
Исправка на Одлуката за определување височината на надоместоците што се плаќаат за друмски моторни возила	873
Исправка на Упатството за спроведување на Одлуката за определување на надоместоците што се плаќаат за друмски моторни возила	873